

ФОРМА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

(Се пополнува од страна на учесникот)

Лични инфомации

Име и презиме:	
Датум на раѓање:	
Адреса:	
Мобилен телефон:	
E-mail:	

Работно искуство
(Наведете го вашето работно/практично искуство *полно работно време, привремено вработување, вработување на скратено работно време, договори преку агенции за млади, општинско јавна работа, флексибилно работно време, волонтирање, практиканство, итн.)

Период / Времетраење	
Име и адреса на работодавач	
Назив на работна позиција	
Краток опис на работата	

Период / Времетраење	
Име и адреса на работодавач	
Назив на работна позиција	
Краток опис на работата	

Период / Времетраење	
Име и адреса на работодавач	
Назив на работна позиција	
Краток опис на работата	

Образование

Формално образование
(Наведете го нивото на вашето формално образование):

- Основно образование
- Некомплетно средно образование
- Средно образование
- Високо / Универзитетско образование
- Моментално учи/студира (_____)

TOOL - ФОРМА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

Назив на образовна институција	
Насока / Област	
Диплома (Назив на професија/занимање)	

Назив на образовна институција	
Насока / Област	
Диплома (Назив на професија /занимање)	

Неформално образование:

(Наведете го секој тренинг/обука во кои сте учествувале, вклучувајќи ги следните информации:
Назив, времетраење/период, организатор)

Јазични вештини

(Наведете кои странски јазици ги познавате и нивото на знаење)

Јазик	Зборување	Читање	Пишување

TOOL - ФОРМА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

Компјутерски вештини
(Наведете ги компјутерските вештини кои ги поседувате)

Програма	Ниво на знаење
Интернет (e-mail)	
Word	
Excel	
Социјални мрежи	

Дали поседувате возачка дозвола?

- Да, специфицирајте: B C D E
- Не

Дополнителни информации

Каков тип на работа би сакал/а да работиш?	
Дали сте заинтересирани да започнете сопствен бизнис (претприемништво)?	Да Не
Наведете каков бизнис:	
Дали сте заинтересирани за стекнување на нови вештини:	
Наведете какви вештини:	

Дополнителни коментари или информации кои не се наведени погоре:

■ TOOL - ФОРМА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

Согласност од учесникот:

- Согласен/а сум дека сите информации кои ги наведов во оваа форма за пријавување .
се точни

Потпис: _____ (целосно име и презиме)

Датум:

